



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 14

СКОПЈЕ, 9 АПРИЛ 1947

Год. III

Службени весник на НРМ: налогите и времето. Ракини што се и вреќите во дуќаните пишани на машина во проред на нивна страна од табакот, во адреса: Службен весник за НРМ — уа. Мараца Тито бр. 10 — Скопје. Ракините не се враќајт

Цена на весникот е 4 ден. од табак. Преплата за една година 260 денари а за една полугодина 130 денари — Преплата се испира преку Македонска општина банка — центри на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек, сметка 8.801-129 или е вика во самата администрација на весникот

115

На основа чл. 6 од Законот за Народна Влада на НРМ Македонија а на предлог од Министерот за просветата, Владата на НР Македонија донесе

УРЕДБА ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА НЕПИСМЕНИ

Чл. 1

Со цел да се ликвидира неписменоста ќе се образуваат курсеви за неписмени.

Чл. 2

Курсевите за неписмени ги осниваат месните или градските односно реонските народни одбори, културните друштва и масовите организации (Н. Ф. М., АФЖ и синдикалните организации) Во случај кога месните народни одбори, културните друштва и масовите организации образуваат курс, курсот може да почне со работа тогај, кога ќе ги одобри околинскиот (реонскиот или градскиот) народен одбор. Без ова одобрење не може да работи ни еден курс.

Чл. 3

Престорните за курсот, како и огрев и осветление за нив осигуруе се со помошта на масовите организации и културните друштва, месниот, односно градскиот или реонскиот народен одбор.

Чл. 4

Курсот за неписмени трае 90 работни часа. План и програм за курсевите ќе пропише Министерството за просветата.

Чл. 5

Раководителот на курсот може да биде лице, кое што е свршило најмалку основно училиште, ако за водење на курсот добие предходно одобрење од околинскиот (градскиот или реонскиот) народен одбор.

Чл. 6

Раководителот на курсот е должен да поднесе на секој 1 и 15 ден во месецот извештај за работата на курсот, до месниот, околинскиот, градскиот или реонскиот народен одбор.

Чл. 7

Раководителот на курсот има право на награда што му ја доделуе околинскиот, односно градскиот народен одбор (во Скопје Го. н. одбор) кој што обезбедуе материалните средства за ова сврха.

Висината на неградата ја определуе околинскиот, односно градскиот народен одбор

Висината на наградата се одредуе по свршуењето на курсот према бројот на курсистите, кои што положиле испитот и од квалитетот на наставата.

Чл. 8

Во колку самите курсисти, не се во состојба да набават потребен материал за пишување, тогај ќе им го дават бесплатно околинските (реонските, градските) народни одбори со помошта на масовите организации и културните друштва.

Чл. 9

Контрола над курсот води онои народен одбор, кои што го образуваат курсот или дал одобрење за неговото образување.

Чл. 10

По завршуењето на секој курс ќе се одржи испит пред прекомисијата составена од три члена. Председател на комисијата ќе биде член на месниот, градскиот или реонскиот народен одбор, а членови: раководителот на курсот и еден просветен работник, определен од околинскиот односно градскиот народен одбор.

Чл. 11

После извршениот испит комисијата поднесуе извештај за работата на курсот и за текот и резултатот на испитот, на овои народе подбор, кој што го образуваат, односно дал одобрење за неговото образување, како и на надлежниот околински народен одбор, односно Градскиот народен одбор во Скопје.

Чл. 12

По свршуење на испитот, на курсистите ќе им се издава уверење. Образците за уверење ќе ги пропише Министерството за просвета.

Чл. 13

Се овластуе Министерот на просветата да дава напатствија за применуењето на ова Уредба.

Чл. 14

Ова Уредба стапуе на снага од денот на објавуењето во »Службен весник на Н. Р. Македонија«.

Бр. 1726

18. II. 1947 год.
Скопје

Министар на просвета,
Никола Мишев с. р.

Подпредседател
на Владата на Н. Р. М.
Л. Арсов с. р.

126

На основа чл. 14 ст. 2 од Уредбата за инвалидските принадлежности (Службен лист на ФНРЈ бр. 57 од 16. VII. 1946 год.) а во согласие со Министерот на финансите на Н. Р. Македонија бр. 6855 од 5. III. 1947 год., го пропишувам следниот:

ПРАВИЛНИК

за начинот за исплатуењето на инвалидските принадлежности

Чл. 1

Инвалидските принадлежности по Уредбата за инвалидските принадлежности, ќе се исплатуат на основа на правосилните решенија на штабовите на Армијата и Врховната инвалидска комисија на ФНРЈ при Министерството на народната одбрана в тоа само на лицата за кои гласат тие решенија или од нив ополномоштено лице (во случај на болест, отсуствие), односно старателот и во износот кој е назначен во истите решенија.

Осем инвалидските принадлежности се исплатуе на војните воени инвалиди и на удовици и додаток за деца, ако и во колку исполнуат условите во чл. 5 на Уредбата за инвалидските принадлежности.

Чл. 2

Наредбата за исплата ја издава Министерот на социалните грижи на Н. Р. Македонија на Сметководниот отсек при Министерството, а на основанието решенијата наведени во чл. 1 на овој Правилник. Сметководниот отсек при Министерството врши исплата само на основа на наредбата на Министерот и тоа од како уживателот го uvede во своите контролници и на грбот на решението се стави печат со следното содржание:

„Воведен во С. К. слово — С. К. и бр. — на Министерството на социални грижи на Н. Р. М. за исплата при Сметководниот отсек на Министерството на социалните грижи на Н. Р. М.

Чл. 3

На основание на составен ликвидационен лист исплатуењето на месечните принадлежности ќе се врши секој први во месецот.

Чл. 4

На лица, кои до донесуењето на правосилни решенија добивале помоќ или инвалидски принадлежности при други исплатни благајни, Сметководниот отсек при Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. ќе ја стави исплатата во ток после приемот на паричните податоци од дотичните исплатни благајни.

При првото исплатуење Сметководниот отсек при Министерството ќе ги пресмета евентуалните разлики во смисол на чл. 51 на Законот за војните воени инвалиди.

Чл. 5

Сите измененија кои имат влијание на уголемување или намалување на инвалидските принадлежности, секој корисникот должен веднаш да ги пријави при Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија.

Во колку со измененијата се уголеми висината на инвалидските принадлежности, корисникот е

должен да покрај пријавата ги поднесе нужните доказателствени документи од надлежниот орган на државната власт.

Министерството на внатрешните работи на Н. Р. М. односно неговите органи, во случај на губење на државјанство на корисникот на инвалидските принадлежности да го известат затоа Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија. Исто така сите судови да во случај на осуда на корисникот на инвалидските принадлежности го известат затоа Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија (чл. 28 од Законот за војните воени инвалиди).

Државни, кооперативни и часни претпријатија, јавни или приватни установи и организации се должни при прием на работа на лица кои уживаат инвалидски принадлежности, да во рок од 5 дена го известат за тоа Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија.

Сите државни болници, санаториуми, бањи, леčiliшта, инвалидски домови, колонии и сите други државни установи при примањето на лекување, поправак или сместување лице кое добива инвалидски принадлежности, се должни да го известат за тоа Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија во чија надлежност потпаѓа дотичното лице по местото на живеење.

Ако лекуењето, поправакот или сместуењето трае помалку од 30 дена, не е нужно испраќање на такво известие.

Така примени известија Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. ќе ги унесе во своите контролници и ликвидациони листови.

Непридржуењето на прописите на овој член повлекле кривична и материјална одговорност, согласно Законот за војните воени инвалиди.

Чл. 6

Сите лица кои уживаат инвалидски принадлежности должни се да поднесат пријава на секој 1 јануари за текуштата година по образец бр. 2 која ја заверуат органите на народната власт.

Кои од уживателите не поднесе благовремено пријава исплатата на инвалидските принадлежности им се спира до поднесување на пријавата.

Чл. 7

Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. ќе донесе решенија за исплатување на погребните трошкови (чл. 26 од Законот за војните воени инвалиди) на лица кои ќе поднесат доказателства од страна на органите на народната власт, дека го извршиле погребот на војниот воен инвалид за своја сметка.

Чл. 8

След ставуењето во ток на инвалидските принадлежности на основание на правосилното решение, Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. ќе доведе решение за сите подоцна настанали измени кои влијаат на висината на инвалидските принадлежности.

Изменените инвалидски принадлежности почнуваат да тежат од првиот ден на наредниот месец, од месецот во кој настанале промените.

Обуставата на повеќе исплатена инвалиднина ќе се врши во наредните месеци и не може да биде

погодема од 50% од целокупните инвалидски принадлежности, а на основание решението на Министерот на социалните грижи.

По одношение на раѓањето на деца, уживателите на инвалидските принадлежности се должни да за раѓањето поднесат пријава во рок од 90 дена. Ако пријавата се поднесуе во тој рок додатокот на децата ќе тече од првиот нареден месец од денот на раѓањето на детето.

Доколку пријавата не се поднесуе во тој рок додатокот ќе тече од првиот нареден месец од кога е раѓањето пријавено.

Чл. 9

Нужните кредити и парични средства ќе ги пребуе Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. за секој нареден месец до 10 во претходниот месец од инвалидското одделение при Министерството на народната одбрана на ФНРЈ, со известие за следното:

1. Бројот на војните воени инвалиди, по групите кои примат полни инвалидски принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

2. Бројот на војниот воени инвалиди по групи кои ги примат половината од инвалидските принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

3. Бројот на удовиците кои уживат полни инвалидски принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

4. Бројот на удовиците кои уживат половина од инвалидските принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

5. Бројот на децата кои примат полни инвалидски принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

6. Бројот на децата кои примат половина од инвалидските принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина.

7. Бројот на родителите, одделно ако двата родители ги уживат инвалидските принадлежности, а одделно ако ги ужива само еден родител и целиот износ на платената инвалиднина, и

9. Бројот на дедовци и баби кои получаваат инвалидски принадлежности и целиот износ на платената инвалиднина; за секоја горна точка засебно; износот за исплатените инвалидски принадлежности во миналиот месец со вкупен собор на вестата.

Во бројевите на точките од 1 до 6 вклучително се внесуваат само носителите на правата. Во исплатните износи (точка 9) се внесуваат и инвалиднината, специалниот додаток и додатокот на децата.

Чл. 10

Кога лицето кое ужива инвалидски принадлежности ја промени адресата должен е веднаш да го известат затоа Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија.

Во случај да се тоа лице пресели од територијата на Н. Р. М. на територијата на друга република должно е затоа да го известат Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. кое ќе го прекра-

ти понатамошното исплатуење на принадлежностите на такво лице и предметот со паричните податоци, ќе ги достави на Министерството на социалните грижи на она народна република, каде дотичното лице е преселено, внасајќи во своите специални контролни податоци за преселуењето и извршената исплата од касата која го вршела досега исплатуењето. Министерството на социалните грижи по приемот на правносилна пресуда по чл. 28 и 29 од Законот за војните воени инвалиди, по кој е изречена казна на лице кое ужива инвалидски принадлежности веднаш ќе го запре исплатуењето, а по тоа во контролниот и ликвидациониот лист ќе констатира да се инвалидските принадлежности спрени на дотично лице постојано или привремено.

Ликвидационите листови на лица кои стално го загубиле правото на инвалидски принадлежности ќе ги слага одвоено од останатите инвалидски ликвидациони листови

На лица кои привремено го изгубиле правото на инвалидски принадлежности со досудуењето по кривични дела кои не се нечасни, ќе се продолжуе исплатуењето после истекот на казната, ликвидациониот лист ќе остане во картотеката со тоа да се дотичната рубрика (нето исплата) значи со прецртуењето за месеците во кои исплатуењето не е извршено.

Ако војниот воен инвалид (односно лицето кое ги ужива инвалидските принадлежности) е осудено на казна со лишуење на слобода со принудителна работа или без принудителна работа, или на казна со принудителна работа без лишение од слобода помалку од една година Министерството на социалните грижи на Н. Р. М. ќе исплатуе на неговата фамилија, која тој ја издржава 50% од неговите инвалидски принадлежности со тоа, да истото го забележи во контролниот и ликвидациониот лист.

Чл. 11

Сите објаснења по овој Правилник ќе ги дава Министерството на социалните грижи на Н. Р. Македонија.

Чл. 12

Со овој Правилник се става ван сила Правилникот за начинот за исплатуењето на инвалидските принадлежности и водење евиденција за уживателите на инвалидските принадлежности бр. П 3261 од 9. X. 1946 год., отпечатен во „Службен весник на Н. Р. М.“ бр. 32 од 25. XI. 1946 година.

Чл. 13

Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото обнародуење во „Службен весник на Н. Р. М.“

Во Скопје, 25. III. 1947 год.

Бр. 1355

Министер
на социалните грижи,
Д-р Неџат Аголи, с. р.

127

Со цел да се правилно уреди снабдуењето со рационараните хранителни продукти и индустриски производи на населението во местата кои се по Законот на административна територијална подела на НРМ У. Бр. 6/47 год. (Сл. весник НРМ Бр. 2/47 г.) приноси кон местата во кои е спроведена купона система.

Н А Р Е Д У В А М:

1. Снабдуењето на населението во местата кои се со Законот на административна и територијална подела на НРМ Македонија приклучени со градските или месните народни одбори во кои што е спроведена купона система, ќе се врши на тој начин што на потрошачите од пресните места — села нема да се излежат по оплачки карти к во и на градското население, туку истите и понатаму ќе се снабдуваат срешту домаќински снабдителни лист и спискови за снабдуење.

2. Народните одбори во кои ќе се врши и снабдуењето на населението преку потрошачки карти и домаќински снабдителни лист должни се да водат строго сметка колку потрошачи по категории се снабдуваат по еден, а колку по друг начин и да ва истото го обавестува ова Министерство согласно издадените прописи во овој мисол.

3. На основање предходниот член на ова Наредба надлежните околински, односно градски народни одбори ќе отпуштаат одделни контингенти рационарани хранителни продукти и останали стоки за потрошачите кои се снабдуваат преку домаќински снабдителен лист.

4. Народните одбори се истовремено должни да обрнат големо внимание да потрошачите кои се снабдуваат со извесни рационални хранителни продукти (брашно, мазнини, месо и сл.) ги исклучат од рационалното снабдуење со тие производи за време додека се истите осигурени со н.в.

5. Се забрануваат секакви одклоненија од оваа Наредба без одделно согласие од страна на ова Министерство.

6. Наредбата влегуе во сила од 1. III. 1947 год. и ќе биде објавена во Службениот весник на НРМ.

Бр. 5044 од 6. III. 1947 год.

Смрт на фашизмот. — Слобода на народот!

Министер
на трговијата и снабдуењето
Д. Бојаџовски, с. р.

СО Д Р Ж А Т

125	Уредба за курсевите за неписмени	149
126	Правилник за начинот за исплатуење на инвалидските принадлежности	150
127	Наредба за правилно снабдуење на населението које живи во населени места административно поврзани со местата каде се снабдуењето врши снабдителни карти	152